

Предмет: Барање за пристап до информации од јавен карактер

Почитувани,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:- Заради спроведување на анализа за тековната состојба во институциите на јавниот сектор, Ве молиме да ни ги доставите следните податоци:

1. Ве молиме наведете го бројот на членови на управниот и надзорниот одбор:

А) Членови на управен одбор (УО)	Впишете број: _____	Од нив, вкупно мажи: _____ односно вкупно жени: _____
Б) Членови на надзорен одбор (НО)	Впишете број: _____	Од нив, вкупно мажи: _____ односно вкупно жени: _____

2. Ве молиме пополнете ја табелата според етничката припадност и степенот на образование на членовите на управниот и надзорниот одбор со впишување на соодветниот број:

За членовите на управниот одбор (впишете вкупен број на членови)		За членовите на надзорниот одбор (впишете вкупен број на членови)	
Етничка припадност:	Степен на образование:	Етничка припадност:	Степен на образование:
Македонци/ки _____	Основно образование _____	Македонци/ки _____	Основно образование _____
Албанци/ки _____	_____	Албанци/ки _____	_____
Турци/чинки _____	Средно образование _____	Турци/чинки _____	Средно образование _____
Роми/ки _____	Вишо образование _____	Роми/ки _____	Вишо образование _____
Срби/ки _____	Високо образование _____	Срби/ки _____	Високо образование _____
Босанци/ки _____	Пост дипломски _____	Босанци/ки _____	Пост дипломски _____
Власи/инки _____		Власи/инки _____	
Други _____		Други _____	

3. Ве молиме да посочите на кој начин ги исплаќате членовите на УО и/или НО:

- а) Членовите добиваат месечен надомест
- б) Членовите добиваат надомест за одржана седница
- в) И двете

4. Ве молиме да ни доставите информација за висината на паричниот надомест кој го добива секој член од управниот односно надзорниот одбор:

А) За член на управен одбор	Впишете го месечниот надомест (доколку го има): _____	Впишете висина на надомест по седница (доколку се исплатува): _____	Вкупен број на седници на УО за: 2019 година _____ 2018 година _____ 2017 година _____
Б) За член на надзорен одбор	Впишете го месечниот надомест (доколку го има): _____	Впишете висина на надомест по седница (доколку се исплатува): _____	Вкупен број на седници на НО за: 2019 година _____ 2018 година _____ 2017 година _____

Универзитет "СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СКОПЈЕ

Примено: 23-03-2020			
Ср. Бук.	Бр.	Пробит.	Вредност.
03	888/3		

5. Ве молиме назначете на колку години се врши изборот на членовите на Управниот одбор:

- а) четири години без право на реизбор
- б) четири години со право на реизбор
- в) друго _____

6. Кои и какви критериуми имате воспоставено за избор на членовите на управен и надзорен одбор? Ве молиме наведете ги поединечно критериумите за избор (пр. години искуство, образование и сл);

7. Ве молиме наведете како се врши изборот на членови на управен одбор и надзорен одбор? Доколку има соодветна регулатива, упатете не на соодветниот документ (или доставете го во прилог);

8. Ве молам наведете го износот на плата на раководното лице на вашата институција (директор, заменик директор, претседател, заменик претседател итн) и наведете го износот на плата и начинот на пресметка на платата

Пр. директор:

Заменик директор:

Форма во која се бара информацијата:	Начин на доставување на информацијата:
<ul style="list-style-type: none">- а) увид- б) препис- в) фотокопија- г) електронски запис- д) друго (испраќање на информации)	<ul style="list-style-type: none">- а) по пошта (ул. Рајко Жинзифов бр.44-1 Скопје)- б) телефон- в) факс- г) е-маил- д) друго-----

Барател на информацијата:

_____ ,
ул. _____ копје
е-пошта: _____
тел.: _____

Скопје

Датум: 18.03.2020

Овластено лице:
